

Ние во Алма-М веќе 33 години сериозно ги проучуваме и подготвено ги пречекуваме сите промени и новости кои доаѓаат, преку развој, дејствување и трансформација на бизнисот, носејќи нови квалитети за нашите клиенти. Посветуваме посебно внимание на развој на човечките ресурси. Привлекуваме, развиваме и задржуваме најдобри професионалци и наградуваме за нивните резултати.



објавува **ОГЛАС** за следната работна

Позиција:	АГЕНТ ЗА ПРОДАЖБА во СКОПЈЕ
Датум на објава:	16 Октомври 2025
Рок за пријавување до	29 Октомври 2025
Број на оглас:	O-251016-3C-АП
Регион:	СКОПЈЕ

Работни задачи:

- Продажба и маркетинг со почитување и спроведување на стандарди и процедури за работа на Алма-М,
- Грижа за производи и купувачи за даден регион по стандарди на Алма-М,
- Следење и известување за активности на пазар,
- Грижа за наплата на побарувања,
- Градење тимски дух и решавање проблеми во интерес на работењето.

Потребни квалификации и вештини:

- Минимум завршено средно образование,
- Поседување возачка дозвола Б – категорија,
- Флексибилност за работа на терен,
- Одлична комуникација, преговарање и ориентираност кон деловни клиенти,
- Професионално однесување,
- Организирана, аналитична, мотивирана и стабилна личност,
- Динамичен/а, проактивен/а и насочен/а кон резултати,
- Способност за тимска и индивидуална работа,
- Позитивен однос кон промени,
- Познавање и работа со компјутери (MS Office пакет),
- Познавање на назначениот регион,
- Пожелно е познавање на англиски јазик.

Потребно искуство:

- Претходно работно искуство на позицијата ќе се смета за предност.

Сите што ги поседуваат горенаведените квалификации и вештини **СЕ ПОКАНЕТИ ДА АПЛИЦИРААТ** со нивната професионална биографија која може да ја достават на следната е-пошта: vработuvanje@alma-m.mk со **задолжителна назнака на бројот на оглас, во насловот на пораката.**

Напомена:

- Работниот однос се заснова на определено време од 3 месеци, период на докажување на способности, со можност за продолжување.
- **САМО** апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.
- Апликациите **без назнака на бројот на оглас, во насловот на пораката, НЕМА** да бидат разгледани!
- Дневно работно време е претпладне, од 08.00 до 16.00 часот, од понеделник до петок.
- Рок во кој ќе се изврши изборот – доколку на огласот се пријават до 200 кандидати, изборот ќе се изврши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати, изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати, изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот за пријавување.
- Со поднесување на Вашата апликација за вработување (CV), потврдувате дека сте согласни Вашите лични податоци да бидат чувани во база и обработувани за намена за сегашно или идно вработување од страна на АЛМА-М ДООЕЛ Скопје или од трето лице ангажирано за таа цел согласно Закон. Доколку не сте согласни, Ве молиме тоа да го наведете во апликацијата.
- Ве молиме без телефонски јавувања

АЛМА-М ДООЕЛ Скопје е секогаш отворена за соработка со кандидати кои се вредни ентузијастички и сакаат да работат со тим кој секогаш е спремен за нови предизвици во иновативна и динамична околина.